

„Уредување на просторот околу Смоларски водопад во зоната на активно управување“



Смоларскиот водопад кој е прогласен за споменик на природата и целосно е регулиран начинот, режимот на користење и одржување на истиот и е внесен во Туристичкиот водич на Велика Британија, што значи посетеноста на истиот не е само од домашни туку и од туристи од земјите од Европа. Општина Ново Село и Југоисточниот регион во рамките на своите можности извршија уредување и го направија истиот достапен за сите љубители на природата и природните убавини.

За сето тоа да биде овозможено неопходно е изградба на објекти за одмор и рекреација на туристите кои ќе овозможат целосно уживање во благодетите кои ги створила природата.

Како споменик на природата во неговото подрачје, посебно е водено грижа за зачувување на животната средина, особено во делот каде што ќе се изведуват активности за уредување на просторот, каде што за изградба на објекти во зоната на активно управување исклучиво да се употребуват природни материјали (камен и дрво) како што е предвидено и со овој проект.

Со целосна реализација на активностите предвидени со проектот ќе бидат создадени реални услови за економски развој на планскиот регион, бидејќи со изградбата на објектите за одмор и рекреација се отвараат реални можности за зголемување на бројот на туристите што значи реално се зголемени можностите за поголем економски бенифит како кај локалните заедници така и кај општините, а со тоа и поголем економски развој на планскиот регион.



Краток преглед на проектот:

Надлежен:

Центар за развој на Југоисточниот плански регион

Партнери:

- Општина Ново Село
- Општина Василево

Времетраење:

Јуни 2010- Октомври 2010

Финансирано од:

- Биро за регионален развој
- Центар за развој на Југоисточниот плански регион
- Општина Ново Село
- Општина Василево

Цел на проектот:

- Подобрување на инфраструктурата околу Смоларскиот водопад во зоната на активно управување

Контакт:

Ристо Чивчиев - координатор на проектот
ул. Боро Џони бр. 10
2 400 Струмица
моб. 070/ 238-949
Тел. / факс 034/ 340-139
E-mail: risto.chivchiev@rdc.mk



Цели на проектот

- Развој на селскиот и еко-туризам;
- Подобрување на економската состојба на локалните заедници;
- Зголемување на бројот на туристи;
- Дополнителен приход во оштинските буџети;
- Подобрување на туристичката понуда;
- Подобрување на туристичката инфраструктура во ЈИПР.



Очекувани резултати

- Изградени објекти за одмор и рекреација
- Создадени услови за економски развој на планскиот регион
- Зголемена посетеност на туристи во планскиот регион



Bureau for Regional Development
Биро за Регионален Развој